

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп Уп1 бр.02-213 од 18.04.2018 година со дополнувања на 27.04.2018 година и на 30.04.2018 година, согласно Заклучокот на Советот бр.02-2423/2 од 17.05.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 24-та седница одржана на 17.05.2018 година донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, и тоа:

- за пристапување на правното лице Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со ЕМБС [REDACTED] и седиште на [REDACTED] во [REDACTED], во основната главнина на радиодифузерот со учество од 51%, на начин што физичкото лице Бранкица Мавчева, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на живеење во [REDACTED], кое има учество во основната главнина на радиодифузерот од 100%, му пренесува 51% од уделот од основната главнина на радиодифузерот, на правното лице Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со ЕМБС [REDACTED] и седиште на [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-213 од 18.04.2018 година, ја известува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за планираната промена во сопственичката структура на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп.

Со оглед дека доставеното Известување Уп1 бр.02-213 од 18.04.2018 година, не беше комплетно, односно во Образецот на известувањето (Образец ПСС/1) не беа наведени податоци за основачот на правното лице коешто пристапува во сопственичката структура на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, а во прилог на истото не беше доставен документ за регистрирана дејност (образец ДРД) за именуваното правно лице, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со писмен допис - Информација за некомплетно Известување за промена на сопственичка структура (наш бр.02-213 од 20.04.2018 година), го информираше Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп дека Известувањето е некомплетно односно дека не ги содржи сите податоци и прилози утврдени во Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичка структура бр.01-5739/1 од 19.11.2014 година, и побара да го докомплетира истото и тоа во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот на овој допис.

На 27.04.2018 година, ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги достави допис – Докомплетирање на Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-213 од 27.04.2018 година, во прилог на кој допис достави Образец ПСС/1 – Известување за промена на сопственичка структура, како и ДРД Образец – Потврда за регистрирана дејност за правното лице кое пристапува во сопственоста - Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, издадена од Централниот регистар на Република Македонија.

Со оглед дека и Известувањето (Уп1 бр.02-213 од 27.04.2018 година) не беше уредно пополнето, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги истиот ден по телефонски пат го контактираше радиодифузерот и му укажа да го доуреди истото. Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп на 30.04.2018 година со допис – Докомплетирање на Известувањето за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-213 од 30.04.2018 година до Агенцијата достави уредно Известување за промена на сопственичка структура, со што ги обезбеди сите податоци и документи утврдени во Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура.

Со планираната промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, како сопственици на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп ќе бидат: Правното лице - Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со ЕМБС [REDACTED] и седиште на [REDACTED] во [REDACTED] со учество во основната главнина од 51% и физичкото лице Бранкица Мавчева, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на живеење во [REDACTED] со учество во основната главнина од 49%.

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон.

Во врска со горенаведената промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, а по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-213 од 18.04.2018 година со дополнувања на 27.04.2018 година и на 30.04.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-213
17.05.2018 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.